



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Вторник, 13 февруари 2001 Скопје Број 11	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
--	--	---

249.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за буџетите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година.

Бр. 07 - 516/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БУЏЕТИТЕ

Член 1

Во Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" број 79/93, 3/94, 71/96 и 6/2000), во членот 3-г став 1 по зборот "обезбедат" се додава зборот "позитивно".

Член 2

Членот 3-г се менува и гласи:

"Корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Републиката, фондовите, корисниците на фондовите и единиците на локалната самоуправа можат да отвораат сметки во Народната банка на Република Македонија или во друга банка што ќе ја определи Владата на Република Македонија.

За отворање на сметки за субјектите од став 1 на овој член е потребна претходна согласност од министерот за финансии.

Министерот за финансии за отворање на сметки за корисниците и единките корисници на средства од Буџетот, како и за извршување на финансиски услуги склучува договори со финансиски институции."

Член 3

Членот 4-г се менува и гласи:

"За управување со финансиските средства на Буџетот на Републиката во Министерството за финансии се основа трезор кој ги врши следниве работи:

- управува со расходите на Буџетот на Републиката;
- утврдува месечни финансиски планови за корисниците и единките корисници;
- подготвува тековни проекции на приходите и расходите;
- управува со долгот на Република Македонија;
- ја води главната книга на трезорот;

- изготвува извештаи за наплата на приходите, за извршувањето на расходите, како и други извештаи и - врши други оперативни работи.

Поблиски прописи за начинот на работата на трезорот пропишува министерот за финансии."

Член 4

Во членот 4-д став 1 зборовите: "единствениот трезор" се заменуваат со зборот "трезорот".

Член 5

Во членот 56 став 1 по точката 13 се додава нова точка 14, која гласи:

"14. Ако отвораат сметки без претходна согласност од министерот за финансии (член 3-г)".

Член 6

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за буџетите.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

250.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година.

Бр. 07 - 524/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Член 1

Во Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" број 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97 и 28/98), во насловот и во другите одредби од Законот зборовите: "данокот од добивка" се заменуваат со зборовите: "данокот на добивка".

Член 2

Во членот 4 став 1 по зборовите: "правно лице" зборовите: "и физичко лице кое врши регистрирана дејност" се бришат.

Член 3

Во членот 5 став 1 по зборовите: "правно лице" зборовите: "и физичко лице кое врши регистрирана дејност" се бришат.

Член 4

Во членот 6 ставови 1 и 2 зборот "филијали" се заменува со зборот "подружници".

Член 5

Членот 7 се брише.

Член 6

Во членот 8 став 2 по зборот "сметководството" се додаваат зборовите: "и сметководствените стандарди".

Член 7

Во членот 9 став 1 по зборот "сметководството" се додаваат зборовите: "и сметководствените стандарди".

Член 8

Во членот 10 се додава нов став 2, кој гласи:
"Расходите се признаваат во висина утврдена со билансот на успехот, во согласност со прописите за сметководство, сметководствените стандарди и според одредбите на овој закон."

Член 9

Во членот 11 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

"Кога потрошокот на материјалите и набавната вредност на продадените трговски стоки се евидентира по метод на плански, односно продажни цени, може да се смета како да е применет метод на просечни цени, доколку планската вредност на потрошените материјали и продажната вредност на продадените трговски стоки се коригираат за сразмерниот дел на отстапувањето.

Просечните набавни цени на потрошените материјали се утврдуваат за делот на продадените производи."

Член 10

Во членот 12 ставовите 1 и 2 зборовите: "кои вршат регистрирана дејност" се бришат.

Во ставот 4 точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: "или ако едно лице поседува најмалку 20% од уделите на друштвото".

Член 11

Во членот 14 став 2 зборовите: "правното лице или физичкото лице кое врши регистрирана дејност" се заменуваат со зборовите: "даночниот обврзник".

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Личните надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор се признаваат како расходи во даночниот биланс во висина од 50% од исплатениот износ."

Член 12

Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи:

"Амортизацијата на нематеријалните и на материјалните средства се признава како расход во даночниот биланс до износот утврден со примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација."

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
"Владата на Република Македонија ја пропишува Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на нематеријалните и материјалните средства."

Член 13

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

"Член 16-а

Ревалоризацијата на нематеријалните и материјалните средства, вклучувајќи ја и нивната амортизација, се признава како расход во даночниот биланс до виси-

на на износот утврден со коефициентот на растежот на цените на производителите на индустриски производи, според податоците на Државниот завод за статистика.

Министерот за финансии ќе го пропише начинот и постапката на ревалоризација од став 1 на овој член."

Член 14

Членот 17 се менува и гласи:

"Трошоците по основа на камати на кредити кои се користени исклучиво за вршење на дејноста на обврзникот, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.

По исклучок од став 1 на овој член трошоците за камати на кредити кои се користени за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории, не се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.

Ако постои кредитен однос меѓу поврзани лица трошоците на каматите се признаваат до износот на каматите по кои можело да се земе соодветен кредит во пресметковниот период од комерцијалните банки."

Член 15

По членот 17 се додаваат четири нови члена 17-а, 17-б, 17-в и 17-г, кои гласат:

"Член 17-а

Трошоците за истражување и развој направени во рамките на сопствени истражувачко - развојни центри или преку самостојни научно-истражувачки институции, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.

Член 17-б

Премиите платени за осигурување на деловниот имот на обврзникот, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс.

Член 17-в

Трошоците направени за надоместоци за превоз до работа и од работа, за исхрана на вработените лица и регрес за годишен одмор, до пропишаниот износ, се признаваат како расходи во даночниот биланс.

Член 17-г

Придонесите за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и придонесот за вработување што ги плаќа работодавачот, данокот на имот, таксите и другите платени јавни давачки, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс."

Член 16

Членот 19-а се менува и гласи:

"Надоместоците по основа на дневници за службени патувања во земјата и во странство и одвоен живот од семејството, на лицата во работен однос, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс, во висина утврдена со колективниот договор на ниво на гранка, односно со прописите за органите на државната управа.

Трошоците за користење на сопствен автомобил за службени цели од лицата во работен однос, се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс во висина од 50% од утврдениот износ според критериумите од став 1 на овој член."

Член 17

Членот 20 се менува и гласи:

"Трошоците за економска пропаганда во функција на унапредување на дејноста на даночниот обврзник, се признаваат како расход во даночниот биланс, во висина на стварно направените, врз основа на приложени документација.

Издатоците за донации и спонзорства за научни, хуманитарни, културни, образовни, здравствени, рели-

гиозни и спортски цели, освен издатоците за професионален спорт, се признаваат како расход во даночниот биланс во висина до 3% од вкупниот приход, под услов да се исплатени во корист на јавни установи кои се финансираат од буџетот или на Црвениот крст на Република Македонија.

Трошоците за репрезентација на даночниот обврзник (гоштевања, подароци, одмор, рекреација и разонода), не се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс."

Член 18

Членот 20-а се менува и гласи:

"Побарувањата и финансиските вложувања што не можат да се наплатат и кои се отпишуваат по пат на исправка на вредноста, не се признаваат на товар на расходите во даночниот биланс."

Член 19

Во членот 22 став 1 по зборот "биланс" запирката се заменува со точка и зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Ставот 2 се брише.

Член 20

По членот 23 се додава нов член 23-а, кој гласи:

"Член 23-а

Загубите од деловни, финансиски и неделовни трансакции можат да се пренесуваат на товар на добивката во идните пресметковни периоди, но најмногу до три години, сметано од годината во која се искажани.

Правото од став 1 на овој член не може да се користи во случај на промена на статусот на даночниот обврзник врз основа на спојување, припојување, поделба, сопственичка трансформација и слично.

Обврзникот кој искажува загуба, правото од став 1 на овој член го остварува со одобрение од органот за јавни приходи, по негово писмено барање."

Член 21

Во членот 24-а зборовите: "Законот за сметководство" се заменуваат со зборовите: "прописите за сметководство и сметководствените стандарди".

Член 22

Членот 25 се менува и гласи:

"Капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност, опрема и недвижен имот се вклучуваат во даночната основа на обврзникот.

Капитална добивка од став 1 на овој член претставува разликата меѓу продажната вредност на хартиите од вредност, опремата и недвижниот имот и нивната куповна (набавна) вредност ревалоризирана на денот на продажбата.

Ако разликата од став 2 на овој член е негативна се остварува капитална загуба која се признава на товар на расходите во даночниот биланс.

Куповната (набавната) вредност се ревалоризира согласно со прописите за сметководство, сметководствените стандарди и со овој закон.

Министерот за финансии поблиску ќе го уреди начинот на ревалоризација на набавната вредност од став 2 на овој член."

Член 23

Членот 26 се менува и гласи:

"Капитални добивки остварени од продажба на хартиите од вредност, опрема и недвижен имот, се вклучуваат во даночната основа во висина од 70%."

Член 24

Членот 27 се менува и гласи:

"Капитална загуба остварена со продажба на хартии од вредност, се пребива со капиталните добивки остварени во истата година.

Ако и по извршеното пребивање од став 1 на овој член се појави капитална загуба, вишокот се пренесува на идните капитални добивки во наредните три години."

Член 25

Членот 29 се брише.

Член 26

Во членот 30 став 1 по зборот "модернизација" зборовите: "и структурно приспособување" се заменуваат со зборовите: "или набавува средства за заштита на животната средина и природата".

Ставот 2 се брише.

Член 27

Членот 31 се менува и гласи:

"На обврзникот му се намалува даночната основа за износот на инвестициите во основни средства, за проширување на сопствената дејност, освен во патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други украсни предмети за опремување на административните простории, но најмногу до 25% од основата.

Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од став 1 на овој член, го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика."

Член 28

Во членот 32 на крајот на реченицата точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "но најмногу во висина до 50% од основата".

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од став 1 на овој член, го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика."

Член 29

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи:

"Член 32-а

Обврзникот кој е корисник на слободна економска зона, се ослободува од плаќање на данокот на добивка за период од десет години од отпочнувањето на вршењето на дејноста во слободната економска зона, под услови и постапка утврдени со Законот за слободни економски зони."

Член 30

Членот 33 се менува и гласи:

"На даночниот обврзник, кај кој се вложени средства од странски лица му се намалува пресметаниот данок сразмерно на учеството на странскиот капитал, под услов учеството на странскиот капитал да изнесува најмалку 20% во вкупно вложениот заеднички траен капитал.

Под вложени средства од странски лица од став 1 на овој член, во смисла на овој закон, се смета и откупот на акции од страна на странското лице.

Ослободувањето од данокот од ставовите 1 и 2 на овој член се однесува и за даночните обврзници кои се основани целосно со странски капитал.

Ослободувањето од ставовите 1 и 2 на овој член не се однесува за даночните обврзници кои настанале со спојување, односно со поделба.

Ослободувањето на данокот од став 1 на овој член се однесува само за периодот од првите три години, почнувајќи од годината во која се остварува добивката, под услов обврзникот кој го користел ослободувањето да работи најмалку уште три години по истекот на последната година во која го користел правото на даночното ослободување.

Доколку даночниот обврзник престане со работењето пред рокот од шест години, утврден во став 5 на овој член, го губи правото на ослободување по оваа основа и е должен да го плати данокот во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика.

Правото од став 1 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи, по поднесено писмено барање."

Член 31

Во членот 34 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Како средства што се строго наменски за одвивање на дејноста се сметаат и средствата од посебните сметки, средствата добиени врз основа на донации со наменски карактер, членарина и други средства кои не се наменети за вршење на дејност и чија единствена функција е само прибирање и распоредување за одредена намена."

Член 32

Во членот 35 се додава нов став 2 кој гласи:

"Ако обврзникот на крајот на секој пресметковен период, документирано не докаже дека износот на намалувањето на даночната основа го вложил за намените од став 1 на овој член, го губи правото на ослободување по оваа основа. Данокот кој би го платил да не го користел ова ослободување се наплатува во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика."

Член 33

Членот 36 се менува и гласи:

"На обврзникот кој за прв пат почнува со вршење на дејност, во првата година во која искажува добивка, пресметаниот данок му се намалува за 50%."

Како обврзник кој за прв пат почнал со вршење на дејност не се смета обврзникот кај кого дошло до статусни промени (спојување, припојување, поделба, сопственичка трансформација и слично).

Ако обврзникот од став 1 на овој член престане со вршење на дејноста пред истекот на три години од денот на користењето на намалувањето, го должи неплатениот данок во износ ревалоризиран со стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика.

Правото од став 1 на овој член обврзникот го остварува со одобрение од органот за јавни приходи, по поднесено писмено барање."

Член 34

По членот 36 се додава нов член 36-а, кој гласи:

"Член 36-а

На обврзникот кој котира на официјалните пазари на берза, износот на пресметаниот данок на добивка му се намалува за 50% за првите три години.

Правото од став 1 на овој член обврзникот го остварува со поднесување на писмено барање до органот за јавни приходи и врз основа на соодветна документација.

Доколку берзата го исклучи даночниот обврзник од котација, во периодот утврден во став 1 на овој член, го губи правото на ослободување по оваа основа и е должен да го плати данокот во износ ревалоризиран со примена на стапката на порастот на цените на мало според податоците на Државниот завод за статистика."

Член 35

Во членот 38 ставови 1 и 2 зборот "филијала" се заменува со зборот "подружница".

Член 36

Членот 39 се менува и гласи:

"Даночниот период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година.

Доколку даночниот обврзник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот од годината за која работел."

Член 37

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

"Член 39-а

Даночниот обврзник е должен утврдувањето и плаќањето на данокот на добивка да го врши врз основа на образецот - даночен биланс што заедно со годишната сметка го доставува до органот за јавни приходи.

Поднесувањето на образецот и годишната сметка го врши во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со прописите за сметководството и сметководствените стандарди."

Член 38

Членот 40 се менува и гласи:

"Обврзниците на данокот на добивка во текот на годината данокот на добивка го плаќаат во вид на месечни аконтации.

Месечната аконтација се плаќа во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец.

Износот на месечната аконтација за секој календарски месец и за месец јануари наредната година, се утврдува според основата на данокот утврдена за претходната година, зголемена за процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година.

Процентот на порастот на цените на мало, од став 3 од овој член, се утврдува според податоците на Државниот завод за статистика.

На износите на месечните аконтации што не се платени во рокот утврден во став 2 на овој член органот за јавни приходи пресметува камата.

Обврзникот кој искажал загуба во работењето во претходната година, плаќањето на аконтацијата го врши врз основа што сам ќе ја утврди, врз основа на проценетите можности за остварување на добивката.

Обврзникот кој прв пат почнува со вршење на дејност, плаќањето на аконтацијата на данокот го врши со поднесување на образецот - даночен биланс и пресметка за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во тековната година, врз основа на која ги утврдува и плаќа аконтациите на данокот."

Член 39

Членот 41 се менува и гласи:

"Разликата меѓу уплатената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка, обврзникот е должен да ја уплати во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за предавање на годишната сметка.

Ако обврзникот на данокот во вид на аконтација платил поголем износ на данок од износот што бил должен да го плати, може од органот за јавни приходи да бара враќање на повеќе платениот износ.

Органот за јавни приходи е должен повеќе платениот данок на добивка да му го врати на обврзникот на негово барање, во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за враќање.

Ако обврзникот на данокот на добивка не бара враќање на повеќе уплатениот данок, повеќе платениот износ ќе се смета како аконтација за наредниот период."

Член 40

Членот 42 се менува и гласи:

"Во поглед на присилната наплата на данокот, каматата, застареноста на обврската за плаќање на данокот на добивка, соодветно се применуваат одредбите од Законот за утврдување и наплата на јавните приходи.

Во поглед на жалбената постапка се применуваат одредбите од Законот за персоналниот данок на доход."

Член 41

Во членот 43 ставот 2 се брише.

Член 42

Во членот 44 зборот "Републичкиот" се заменува со зборот "Државниот".

Член 43

Во членот 45 став 2 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари".

Член 44

Во членот 46 став 1 зборовите: "четири до дваесет плати" се заменуваат со зборовите: "200.000 до 300.000 денари" и бројот "39" се заменува со бројот "39-а".

Во ставот 2 зборовите: "една до три плати" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000 денари".

Член 45

Членот 47 се менува и гласи:

"Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице кое во пропишаниот рок не ја плаќа месечната аконтација на данокот на добивка (член 40).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорното лице во правното лице."

Член 46

По членот 47 се додава нов член 47-а, кој гласи:

"Член 47-а

Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице кое во пропишаниот рок нема да ја плати разликата меѓу платената аконтација и вистинската обврска на пресметаниот данок на добивка (член 41 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 40.000 до 50.000 денари и одговорното лице во правното лице."

Член 47

Членот 48 се менува и гласи:

"За прекршок од член 45 став 1 на овој закон, покрај паричната казна може да се изрече мерка на безбедност и тоа на правното лице - забрана на вршење на дејност за време од шест месеци до една година, а на одговорното лице кај правното лице забрана на вршење на должност за време од три месеци до една година."

Член 48

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

"Член 48-а

Одговорното лице во правното лице кое дава неточни податоци за висината на даночната основа или не поднесе образец - даночен биланс и годишна сметка за утврдување и плаќање на данок на добивка со цел да се стекна со поголема имотна корист или вредност, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од три до пет години."

Член 49

Одредбите од членовите 22 и 23 на овој закон, кои се однесуваат за оданочувањето на капиталните добивки остварени од продажба на хартии од вредност ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година.

Член 50

Одредбата на член 30 од овој закон, за ослободување од данок по основа на странски вложувања, ќе се применува до 31 декември 2006 година, а одредбата на член 34 од овој закон која се однесува за намалување на утврдениот данок на добивка на обврзник кој котира на официјалните пазари на берза, ќе се применува до 31 декември 2005 година.

Член 51

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

251.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за акцизите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 февруари 2001 година.

Бр. 07-520/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ****Член 1**

Во Законот за акцизите ("Службен весник на Република Македонија" број 78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98, 39/99, 43/99, 9/2000 и 25/2000), во членот 2 точката 5) се брише.

Член 2

Во членовите 6, 12 и 13, ставот 3 се брише.

Член 3

Во членот 14 точка 3) зборовите: "и кафе" се бришат.

Член 4

Во членот 14-а став 3 зборот "кафе" се брише.

Член 5

Во Тарифата на акцизи, Тарифниот број 6 се брише.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

252.

Врз основа на член 14 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 30/93 и 54/2000), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДЕВИЗНАТА ПОЛИТИКА И ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА**

1. Со девизната политика во 2001 година ќе се создаваат услови за динамизирање на извозот и обезбедување на неопходниот увоз, зголемување на девизниот прилив врз основа на извоз на стоки, услуги и други

основи, редовно извршување на тековните обврски спрема странство влез на странски директни инвестиции и зголемување на девизните резерви.

2. Зголемувањето на извозот на стоки и девизиот прилив по други основи ќе се остварува преку: донесување системски решенија во даночната и банкарската сфера кои ќе создадат услови за зајакнување на конкурентната способност на претпријатијата преку намалување на нивните трошоци за работење (намалување на даноците, создавање услови за намалување на каматните стапки), политиката на либерализација на надворешнотрговското работење, поттикнување на извозот преку кредитни и гаранциски инструменти, политика на враќање на царини на увозните сировини и репроматеријали за производство наменето за извоз, интензивирање на политиката на слободна трговија и зголемување на економската соработка со одделни земји и економски интеграции, а пред се со земјите од Европската унија.

За унапредување на слободната трговија во 2001 година активностите ќе бидат посебно насочени кон поцелосно користење на можностите кои произлегуваат од склучените договори за слободна трговија со земјите со кои се склучени договори и посебно од Договорот за стабилизација и асоцијација со Европската унија.

Ќе се интензивираат активностите за прием на Република Македонија во Светската трговска организација, што ќе придонесе за динамизирање на извозот и поголемо вклучување на стопанството во светските економски процеси.

Во 2001 година ќе се интензивираат промотивните активности во земјата и во странство за извозните потенцијали на македонското стопанство, со цел позначајно зголемување на извозот. Воедно ќе се интензивира унапредувањето на туристичко-информативната пропаганда во странство.

Во 2001 година се предвидува да се заокружат активностите за отпочнување со работа на трговски претставници во дипломатско-конзуларните претставништва во странство.

Со имплементацијата на измените од новиот закон за девизно работење насочени кон либерализација на капиталните трансакции, поедноставување на процедурата за регистрација на странските инвестиции и обезбедување на целосно слободен трансфер на капиталот, ќе се создадат услови за поттикнување на странските директни инвестиции во Република Македонија.

Во рамки на преземените обврски за хармонизација на регулативата и стандардите, ќе се интензивираат активностите за усогласување на националните стандарди и технички прописи на стоките со хармонизирани стандарди на Европската унија, со цел надминување на техничките бариери во надворешно-трговската размена. Во тој контекст ќе се остваруваат координирани активности врз програмска основа за усвојување на ISO стандардите.

3. Увозот ќе се остварува во рамките на утврдени пропорции во Проекцијата на платниот биланс за 2001 година.

За намалување на производствените трошоци на македонските претпријатија, со новиот Закон за царинската тарифа, кој ќе влезе во сила во 2001 година, се намалуваат царинските стапки за производите кои не се произведуваат во Република Македонија или се произведуваат во мали количини, како и за резервните делови и репроматеријалите кои се вградуваат во финалното производство.

Во услови на висок степен на либерализација на надворешнотрговското работење, за да се ублажи проблемот на неконтролиран увоз на стоки, надлежните органи ќе ги заострат критериумите и контролата за стандардизација на квалитетот на увезените стоки (задолжително поседување на документи за стандарди, атести).

4. Во 2001 година ќе се продолжи со политиката на стабилен девизен курс на денарот.

5. Помошта што Република Македонија ќе ја добива од странство во вид на стоки во 2001 година, ќе се настојува да се насочи пред се за увоз на сировини, репроматеријали и опрема за потребите на стопанството.

6. Политиката на склучувањето нови среднорочни и долгорочни заеми и кредити од странство, со кои државата ќе се задолжува и дава гаранција, ќе биде селективна и усогласена со степенот на задолженоста и ликвидноста во плаќањата на земјата спрема странство.

Во 2001 година ќе се подготви Стратегија за задолжување на Република Македонија на среден рок, во која ќе се согледаат можностите за користење на нови кредити, нивните намени и редовното сервисирање на долгот.

Согласно со склучените аранжмани со Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд, ќе се настојува да се исполнат условите за редовно повлекување на трансите по проектот за структурните реформи на финансискиот сектор и на секторот на претпријатијата (FESAL II), односно PRGF/EFF аранжман.

За нормализација на односите со кредиторите и за зголемување на кредитниот рејтинг на Република Македонија, во 2001 година ќе се склучат билатерални договори со земјите од Парискиот клуб на доверители за отплата на долгот кој беше под мораториум, под поволни услови.

Во 2001 година ќе се користат нови кредити за поддршка на малите и средните претпријатија, стокови кредити, кредити за поддршка на инфраструктурната изградба итн.

Министерствата, органите на локалната самоуправа и претпријатијата од јавниот сектор пред да иницираат постапка за задолжување ќе побараат мислење од Министерството за финансии за усогласеноста на кредитното задолжување со Проекцијата на платниот биланс за 2001 година. По добивањето на позитивно мислење, ќе се побара одобрение од Владата на Република Македонија за покренување постапка за задолжување.

7. Во согласност со Проекцијата на платниот биланс, вкупните брутно девизни резерви со кои ракува Народната банка на Република Македонија се предвидува да се зголемат на ниво од околу три ипол месечни покривања на увозот на стоки.

Зголемувањето на девизните резерви ќе се остварува со купување на средства од девизниот пазар од наплатен прилив од извоз, прилив на средства од приватизација на државниот капитал и користење на средства за поддршка на платниот биланс од меѓународните финансиски институции и билатерални донатори.

Износот на девизните резерви со кои ракуваат деловните банки ќе се утврди со посебна одлука на Народната банка на Република Македонија, а во согласност со условите за обезбедување на тековната ликвидност на плаќањата спрема странство и предвидените пропорции на платниот биланс на Република Македонија.

8. За финансирање на резидуалниот финансиски јаз во платниот биланс ќе се користи финансиска помош од Европската унија и други билатерални донатори.

9. Тргувајќи од мерките за извршување на девизната политика за 2001 година се утврдува следнава:

ПРОЕКЦИЈА НА ПЛАТНИОТ БИЛАНС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

- милиони долари

Тековна сметка	-295
без официјални трансфери	-328
Трговски биланс (FOB)	-605
Извоз	1558

Увоз	2163
Услуги, нето	-60
Доход, нето (вклучена и камата, нето)	-60
Трансфери, нето	430
Официјални	33
Приватни	397
Капитална сметка	135
Користени кредити	229
Отплати	101
Директни и портофолио инвестиции	30
Комерцијални банки (нето)	-23
Грешки и пропусти и краткорочен капитал	130
Вкупен биланс	-30
Финансирање	30
Нето девизните резерви (зголемување:-)	-68
Бруто девизните резерви (зголемување:-)	-75
ММФ (нето промени)	7
Финансиски гап	98
Очекувано финансиран	66
Светска банка	60
Приватизација	6
Резидуален финансиски јаз	32

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-514/1 Претседател
6 февруари 2001 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

253.

Врз основа на член 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 37/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 6 февруари 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА МОНЕТАРНАТА ПОЛИТИКА ВО 2001 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат целите и задачите на монетарната политика во 2001 година, во согласност со целите и задачите на економската политика на Република Македонија.

2. Основна цел на монетарната политика во 2001 година, ќе биде одржување на ниска и стабилна стапка на инфлација преку одржување на стабилен номинален девизен курс на денарот во однос на германската марка. Стапката на инфлација, мерена преку движењето на трошоците на животот, на годишно ниво (декември 2001 година во однос на декември 2000 година) нема да биде повисока од 1,2%.

3. Основна задача на монетарната политика во 2001 година, ќе биде да обезбеди номиналната понуда на пари, да не стане извор на нарушување на стабилноста на девизниот курс на денарот и да овозможи остварување на целната стапка на инфлација од точка 2 на оваа одлука. За да се оствари оваа задача, согласно со проценетата побарувачка за пари, со мерките на монетарната политика ќе се обезбеди зголемувањето на паричната маса M2 - денарски дел во 2001 година да изнесува најмногу 12,1%.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2001 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-513/1 Претседател
6 февруари 2001 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Стојан Андов, с.р.

254.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Со оваа одлука се определува износот на царинските контингенти на одделни нафтени деривати кои можат да се увезат без плаќање на царина пропишана во Царинската тарифа и тоа:

- Моторен бензин со октански број над 95, тарифен број 2710 00 00 13 во количина од 3.000 тони;
- Дизел гориво, тарифен број 2710 00 00 31, во количина од 8.000 тони;
- Други масла (ЕЛ), тарифен број 2710 00 00 39, во количина од 3.000 тони;
- Вајтшпирт, тарифен број 2710 00 00 15, во количина од 200 тони;
- Специјални бензини-други (екстракциони), тарифен број 2710 00 00 16, во количина од 200 тони;
- Други лесни масла и производи врз база на тие масла, тарифен број 2710 00 00 19, во количина од 200 тони.

2. Нафтени деривати од точката 1 ќе бидат внесени во царинското подрачје на Република Македонија заклучно со 31.03.2001 година.

3. Министерот за економија со решение го одобрува царинскиот контингент по барање на крајниот корисник.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-321/3
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

255.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96 и 46/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2000 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за измена и дополнување на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2000 година ("Сл. весник на РМ" бр. 6/2001), во членот 1 се вршат измени и дополнувања во делот "а)" што се однесува на Вкупни намалувања во износ од 1.464.530.475 денари и тоа:

1. Во раздел 010 01 - Претседател на Република Македонија, потставка 423190 - Други материјали, во колоната Планирано, износот "124.590" се заменува со износот "100.000" и во колоната Намалување, износот "24.590" се заменува со износот "0".

2. Во раздел 020 01 - Собрание на Република Македонија, потставка 420034 - Патувања во земјата - сместување, во колоната Пренамена, износот "3.782.855" се заменува со износот "4.282.855" и во колоната Намалување, износот "500.145" се заменува со износот "145", потставка 420018 - Патувања во земјата - храна, во колоната Пренамена, износот "11.499.324" се заменува со износот "11.999.324" и во колоната Намалување, износот "500.676" се заменува со износот "676".

3. Во разделот 070 01 - Министерство за правда, потставката "426150" се заменува со потставката "426105".

4. Во разделот 090 01 - Министерство за финансии, потставка 423068 - Алати и ситен инвентар, во колоната Пренамена, износот "1.968" се заменува со износот "10.968" и во колоната Намалување, износот "48.032" се заменува со износот "39.032", потставка 426105 - Закупнина на недвижности, во колоната Пренамена, износот "4.020.253" се заменува со износот "4.951.000" и во колоната Намалување, износот "589.375" се заменува со износот "-341.372".

5. Во разделот 090 03 - Царинска управа, се додаваат следниве потставки со нивните износи и тоа: потставка 420018 - Патување во земјата - хранарина, во колоната Планирано со износ "1.300.000", во колоната Пренамена со износ "1.105.832" и во колоната Намалување со износ "194.168"; потставка 420069 - Патувања во странство - патни трошоци, во колоната Планирано со износ "816.000", во колоната Пренамена со износ "694.376" и во колоната Намалување со износ "121.624"; потставка 423050 - Средства за одржување на хигиената, во колоната Планирано со износ "300.000", во колоната Пренамена со износ "120.000" и во колоната Намалување со износ "180.000"; и потставка 427063 - Репрезентација, во колоната Планирано со износ "400.000", во колоната Пренамена со износ "233.000" и во колоната Намалување со износ "167.000".

6. Во разделот 100 01 - Министерство за економија, потставката "421014" се заменува со потставката "421022", потставката "426048" се заменува со потставката "426148".

7. Во разделот 121 01 - Министерство за животна средина и просторно планирање, потставката "402011" се заменува со потставката "402010".

8. Во разделот 140 01 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, потставка 424048 - Регистрација и осигурување на моторни возила, во колоната Планирано, износот "1.000.000" се заменува со износот "800.000" и во колоната Намалување, износот "200.000" се заменува со износот "0".

9. Во разделот 150 10 - Општествена заштита на децата, потставка 425010 - Згради, во колоната Планирано, износот "15.594.123" се заменува со износот "15.450.000" и во колоната Намалување, износот "144.123" се заменува со износот "0".

10. Во разделот 180 10, потставка 402028 - Надомест за храна, во колоната Пренамена, износот "63.925.333" се заменува со износот "62.725.333" и во колоната Намалување, износот "185.667" се заменува со износот "1.385.667".

11. Во разделот 220 01 - Државен завод за статистика, во потставката 426040 се менува називот и сега гласи "Статистички истражувања".

12. Во разделот 230 01 - Управа за хидрометеоролошки работи, потставката "426112" се заменува со потставката "426121".

13. Во разделот 350 03 - Основен суд Гевгелија, потставката "401014" се заменува со потставката "401013".

14. Во разделот 350 05 - Основен суд Дебар, потставка 427012 - Оперативни трошоци на судовите, во колоната Планирано, износот "2.949.000" се заменува со износот "60.000", во колоната Пренамена, износот "2.884.583" се заменува со износот "60.000" и во колоната Намалување, износот "64.417" се заменува со износот "0".

15. Во разделот 360 06 - Основно јавно обвинителство Делчево, потставката "401014" се заменува со потставката "401013".

16. Во разделот 360 07 - Основно јавно обвинителство Кавадарци, потставката "401015" се заменува со потставката "401013".

17. Во разделот 360 08 - Основно јавно обвинителство - Кичево, потставката "401015" се заменува со потставката "401013".

Во делот "б)", кој се однесува на Вкупни зголемувања во износ од 1.464.530.475 се врши следнава измена:

1. Во разделот 110 01 - Министерство за развој, потставката "420033" се заменува со поставката "420034".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-526/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

256.

Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99 и 25/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТИ ПРИ УВОЗ НА МЕСО ЗА ПЕРЕРАБОТКА НАМЕНЕТО ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА 2000 ГОДИНА

1. Во Одлуката за определување на царински контингенти при увоз на месо за преработка наменето за непосредно производство за 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/2000) во точката 9 бројот "31.12.2000" се заменува со бројот "31.03.2001".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-548/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

257.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95, 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "ТОДОР СКАЛОВСКИ -ТЕТОЕЦ" -ТЕТОВО

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното музичко училиште "Тодор Скаловски-Тетоец" - Тетово, што го донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 4.12.1996 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1144/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

258.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Одлуката за определување на највисоки цени на одделни производи и услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 81/2000), во став 1, алинеја 1 се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-554/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

259.

Врз основа на член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 15, точка 5 од Законот за експропријација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 33/95, 20/98 и 40/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА НАДО-
МЕСТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА НА НЕДВИЖНО-
СТИ ЗАРАДИ ИЗГРАДБА НА ТЕРМИНАЛ ЗА ТЕ-
ШКИ ТОВАРНИ ВОЗИЛА НА ГРАНИЧНИОТ
ПРЕМИН БЛАЦЕ**

Член 1

Со оваа одлука се определува дека надоместокот за експропријација на недвижности заради изградба на Терминал за тешки товарни возила на граничниот премин Блаце ќе се врши од сметката на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука претставува доказ за обезбедени средства за надомест на експроприирана недвижност.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-641/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

260.

Врз основа на член 17-б од Законот за промет со земјиште и згради ("Службен весник на СРМ" бр. 36/75, 41/75, 10/79, 51/88 и "Службен весник на Република Македонија" бр. 38/91 и 4/93), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.02.2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ЗАМЕНА НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ
НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ**

Член

Се врши замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште кое претставува дел од КП бр. 1562 во површина од 450 м², 5 класа во м.в. "Крававелј" КО Мачево-Берово, заведено во имотен лист 175 сопственост на Република Македонија - корисник ПОС "Новост" од с. Владимирово-Берово, со земјоделско земјиште кое претставува КП бр. 1155, во површина од 110 м², 3 класа во м.в. "Лаго" КО Мачево - Берово, заведено во имотен лист бр. 154, сопственост на Јован Мицајковски од с. Мачево - Берово.

Член 2

Со оваа одлука престанува правото на користење на земјоделското земјиште опишано во член 1 на оваа одлука на ПОС "Новост" од с. Владимирово - Берово.

Член 3

Договорот за замена на правото на недвижен имот од член 1 на оваа одлука ќе го склучи министерот за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-508/1
6 февруари 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

261.

Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската кука "ФЕРШПЕД-БРОКЕР" АД, со седиште во Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 17.

2. Брокерската кука "ФЕРШПЕД-БРОКЕР" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примања и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционо советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-29/1 од 14-05-1998 година ("Сл. весник на РМ" бр. 39/98).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-52/2
5 февруари 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

262.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија", бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 02-02-2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Трајковик Лидија, дипломиран економист за директор на брокерската кука "ФЕРШПЕД БРОКЕР" АД, со седиште во Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 17.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-53/2
5 февруари 2001 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Никола Груевски, с.р.

263.

Врз основа на член 106 и член 108 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската кука "БРО-ДИЛ" АД, со седиште во Скопје, бул. "Партизански Одреди" бр. 3.

2. Брокерската кука "БРО-ДИЛ" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примања и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционно советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-34/1 од 14-05-1998 година ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-31/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

264.

Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската кука "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи-Василев" бр. 20.

2. Брокерската кука "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примања и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционно советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-22/1 од 06-04-1998 година ("Сл. весник на РМ" бр. 20/98).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-61/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

265.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Митровски Кирил, дипломиран економист за директор на брокерската кука "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 20.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-62/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

266.

Врз основа на член 106 и член 108 став 4 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската кука "Тутунскаброкер" АД, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14.

2. Брокерската кука "Тутунскаброкер" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примања и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- тргување со долгорочни хартии од вредност во свое име и за своја сметка;

- раководење со финансиски имот за сметка на клиенти (раководење со финансиски имот на клиентот);

- организирање, подготвување и откуп на новоиздадени долгорочни хартии од вредност;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционно советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-26/1 од 13.05.1998 година ("Сл. весник на РМ" бр. 25/98).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-55/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

267.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Игњатов Ѓорѓи, економист со завршен VI степен на Економски факултет за директор на брокерската кука "Тутунскаброкер" АД, со седиште во Скопје, ул. "Даме Груев" бр. 14.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-56/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

268.

Врз основа на член 106 и член 108 став 1 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на седницата одржана на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се издава одобрение за основање и работа на брокерската кука "КБ-БРОКЕР" АД, со седиште во Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4.

2. Брокерската кука "КБ-БРОКЕР" АД Скопје ќе ги врши следниве работи:

- примање и извршување на налози од инвеститорите што се однесуваат на купување и продажба на долгорочни хартии од вредност, во име и за сметка на клиентот;

- советување на клиентите при издавање и тргување со долгорочни хартии од вредност (инвестиционно советување).

3. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението на Комисијата за хартии од вредност бр. 01-27/1 од 17.04.1998 година ("Сл.весник на РМ" бр. 20/98).

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-49/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски**, с.р.

269.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00 и 103/00), Комисијата за хартии од вредност на 02.02.2001 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Ицевски Горан, дипломиран економист за директор на брокерската кука "КБ-Брокер" АД, со седиште во Скопје, кеј "Димитар Влахов" бр. 4.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-50/2 Комисија за хартии од вредност
5 февруари 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски**, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 949 се запишува здружението на граѓани Хуманитарна организација МАКЕДОНСКИ КАРИТАС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ со скратено име ХО МАКЕДОНСКИ КАРИТАС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ со седиште во Скопје на ул. "Вангел Тодоровски" бр. 9/6.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Гоко Гокиќ од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на хуманитарна помош во храна, лекови, облека и слично, да го поттикнува и зајакнува чувството на солидарност и хуманост, да се залага за подигнување на степенот на воспитување и образување на сите нивоа на едукација, да се залага за подигање на степенот на културата кај населението, да се залага за зачувување и негување на традициите и обличите, како и да се залага за развивање на рекреативниот спорт, преку организирање на разни спортски манифестации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 17.01.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1178/00.
(2019)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 891 се запишува здружението на граѓани ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЖЕНАТА со седиште во Скопје на ул. "Лука Геров" бр. 42-6/2-7.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Тулај Узеири.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на заштита на правото на достоинствен живот на жената, заштита на правото на здравје и едукација на жената, заштита на правото на живот и безбедност на жената, заштита на слободни изразување на жената, родова еднаквост, организира заеднички настап во разни проекти и програми во земјата и странство, учествува и организира семинари и друг вид обуки како и соработува со трговски друштва, државни органи, органи на локална самоуправа, стручни и научни органи и организации на Р Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.10.2000 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1122/00.
(2021)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 948 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, со седиште во Скопје на ул. "Партизански Одреди" бр. 117/5-1-7.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Андон Андонов од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на негување на придобивките на Национално-ослободителната борба на македонскиот народ за национална, религиска и политичка слобода и изградување на своја граѓанска држава како самостојна, независна, суверена Република Македонија, а посебно на придобивките од активноста на политички прогонувани, затворените и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност, грижа за материјалната и социјалната сигурност како и грижа за заштита на статусните права и граѓаните политички прогонувани, затворани и осудувани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 15.01.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 1/2001.
(2022)

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Сојуз на Здруженијата за заштита при работа на Република Македонија со седиште во Скопје со својство на правно лице од 11.08.1970 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег.бр. 946 се запишува здружението на граѓани Сојуз на Здруженијата за заштита при работа на Република Македонија со седиште во Скопје, ул. "Пролет" бр. 39, кое го застапува неговиот претседател Милан Клопчески од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ЗГ.бр. 642/99.
(2020)

Со решение Згф.бр. 50/2000 од 01.11.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 50 за 2000 година се запишува:

- Здружение на училишните спортски друштва на Општина Пробиштип "Пробиштип".

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Вељко Влаховиќ" бб, во Пробиштип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Пробиштип и Злетово.

Од Основниот суд во Штип.
(2024)

Со решение Згф.бр. 53/2000 од 28.11.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 53 за 2000 година се запишува:

- Друштво на математичари и информатичари на општина Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Иво Лола Рибар" бр. 189, во просториите на ОУ "Гоце Делчев" во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2025)

Со решение Згф.бр. 46/2000 од 24.10.2000 година во регистарот на Здруженија на граѓани и фондации што се води при Основниот суд во Штип под реден број 46 за 2000 година се запишува:

- Општинска организација на Црвен крст - Штип.

Седиштето на здружението се наоѓа на ул. "Страшо Пинџур" бр. 29, во Штип, а здружението ќе дејствува на територијата на општина Штип.

Од Основниот суд во Штип. (2027)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број 15/2000 за 2000 година се запишува здружение на граѓани "ХОРИЗОНТ" од Кавадарци, а кое ќе се залага за:

- заштита и унапредување на средината и заштита при работа;

- постигнување на разни хуманитарни цели;

- развивање на културно-забавен живот на младите и нивна едукација;

- едукација на жената и друго.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Маршал Тито" бб седмо катница, 8-ми кат.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2105)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број 12/2000 за 2000 година се запишува здружение под име Тениски клуб "КРИСТЕЛ" од Кавадарци, а кое ќе се залага за:

Постојан развој и унапредување на физичката култура и тенискиот спорт, покренување на иницијативи и давање предлози до тенискиот сојуз на Македонија за решавање на проблеми од областа на тенисот, како и изнесување на мислења, предлози и сугестии, застапување на интересите на членовите кај надлежните државни органи при решавање на прашања од областа на спортот и тенисот, организирање на турнири и други видови на натпревари на тенисот, заради омасовување на тенискиот спорт во градот.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ваташа на ул. "Ристо Цондев" бр. 13.

Од Основниот суд во Кавадарци. (2109)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II Ст.бр. 55/99 од 16.09.2000 година, се отвора стечајна постапка над должникот "ДИМАК ТРАДЕ" ДОО од Скопје, со седиште на ул. "Мито Хаџивасилев" бб со жиро сметка 40100-601-313419, се запира со писмена согласност на доверителот "ТЕТЕКС БАНКА" АД Скопје.

По запирањето на отворената стечајна постапка должникот се стекнува со право слободно да располага и управува со имотот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (1766)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 39/2000 од 25.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот "ЈУПИМ-ПЕКС" Претпријатието за друмски сообраќај, претоварни услуги, надворешен и внатрешен промет со стоки на големо и мало, угостителство и туризам ЦО Куманово, ул. "11 Ноември" бр. 29, Куманово, со кое решение истовремено стечајната постапка е заклучена согласно член 64 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Куманово. (1727)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 42/2000 од 28.12.2000 година е заклучена стечајната постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "ИБРО - КОМЕРЦ" Ибраим ДООЕЛ увоз-извоз с.Отља, општина Липково.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1726)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 38/2000 од 25.12.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот "МАЈ - ТУРК" Алириза и Мајир, Друштво за производство, услуги и трговија ДОО увоз-извоз с.Матечје, општина Липково, Куманово, со кое решение истовремено стечајната постапка е заклучена согласно член 64 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Куманово. (1725)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 29/2000 од 27.11.2000 година е отворена стечајна постапка над должникот "АГИМ - КОМЕРЦ" Прометно, угостителско и услужно претпријатие со седиште во Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 77, со жиро сметка 40900-601-17111 при ЗПП Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот "АГИМ - КОМЕРЦ" Прометно, угостителско и услужно претпријатие со седиште во Куманово, ул. "Киро Антевски" бр. 77, со жиро сметка 40900-601-17111 при ЗПП Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1723)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 46/2000 од 31.01.2001 година е заклучена стечајната постапка над должникот Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало "ЛЕО" Локман ДООЕЛ с.Васкинце, општина Липково.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1722)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 45/2000 од 31.01.2001 година е отворена стечајната постапка над должникот Друштвото за транспорт, промет и услуги "БУЈАРИ ЦЕМАИЛ ШАБАНИ" ДООЕЛ с.Слупчане, Липково, со жиро сметка 40900-601-48181 при ЗПП филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Друштвото за транспорт, промет и услуги "БУЈАРИ ЦЕМАИЛ ШАБАНИ" ДООЕЛ с.Слупчане, Липково, Куманово, со жиро сметка 40900-601-48181 при ЗПП филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1721)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 51/2000 од 05.02.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за трговија и производство "КРИСТИЈАН" ЦО Куманово, ул. "Благе Илиевски" бр. 11, со жиро сметка 40900-601-31978 при ЗПП филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатието за трговија и производство "КРИСТИЈАН" ЦО Куманово, ул. "Благе Илиевски" бр. 11, со жиро сметка 40900-601-31978 при ЗПП филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1720)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 109/97 од 27.11.2000 година е заклучена стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство и промет на големо и мало "МЕБЕЛ - ЦУНЕ" д.о. Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1719)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 93/97 од 15.03.2000 година е заклучена стечајната постапка над должникот "КО-ОП - ТРЕЈД" Куманово, ул."Др. Иван Рибар" бр. 5.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1718)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 28/2000 од 27.11.2000 година е отворена стечајната постапка над должникот Претпријатије за трговија, угостителство и туризам "ГАЛАКСИ КОМЕРЦ" д.о. експорт-импорт Куманово, ул."Наце Бугони" бр. 3, со жиро сметка 40900-601-7909 при ЗПП Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатије за трговија, угостителство и туризам "ГАЛАКСИ КОМЕРЦ" д.о. експорт-импорт Куманово, ул."Наце Бугони" бр. 3, со жиро сметка 40900-601-7909 при ЗПП Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1717)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 41/2000 од 28.12.2000 година е отворена стечајната постапка над должникот "НИКСИ ТОНИ ВЕЉКОВСКИ" увоз-извоз Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 303, со жиро сметка 40900-601-46626 при ЗПП филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот "НИКСИ ТОНИ ВЕЉКОВСКИ" увоз-извоз Куманово, ул. "Горче Петров" бр. 303, со жиро сметка 40900-601-46626 при ЗПП филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (1716)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение Ст.бр. 53/2000 од 26.01.2001 година е отворена стечајната постапка над должникот Претпријатије за производство, трговија и услуги "ИНФЛУКС" Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30, со жиро сметка 40900-601-45793 при ЗПП филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатије за производство, трговија и услуги "ИНФЛУКС" Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30, со жиро сметка 40900-601-45793 при ЗПП филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (2029)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 163/00 од 25.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговска задруга "КАЦАРСКИ" Прилеп п.о. запишан во регистарска влошка 2-725 на Основниот суд во Битола со жиро сметка 41100-601-46514 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неизбежна неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1678)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 151/2000 од 26.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ЦАЛА КОМПАНИ" ЈТД Тони Киселоски и др. увоз-извоз с.Кривопащани, Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 010012647 -7-03-000 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-41266 во ЗПП Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1677)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 169/2000 од 31.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец поединец Гоце Алекса Атанасоски месарница "ТОЧИЛА" Прилеп, ТП форма 6 МБС01001107 запишан во регистарска влошка бр. 001107 број на дејност 1, на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-40963 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1676)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 149/2000 од 25.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатије за производство, трговија и услуги "ДАМПЕР" увоз-извоз Прилеп, п.о. запишан во регистарска влошка бр. 1-10893 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-18722 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1675)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 153/2000 од 29.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговска услужна задруга "САМАР - ПРОМ" увоз-извоз Прилеп, п.о. с.Кадино село, запишан во регистарска влошка бр. 2-568 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-44504 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1674)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 168/2000 од 26.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговско друштво за трговија и услуги Синаноски Салија Гафур "ЦЕАН" ДООЕЛ с.Борино, Крушево, запишан во регистарска влошка бр. 1-19249 на Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41110-601-37737 во ЗПП филијала Прилеп експозитура Крушево.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1670)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст.бр. 6/2001 од 31.01.2001 година, отвори стечајна постапка према должникот Претпријатије за производство, промет, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "БИМ 194" Прилеп, запишан во регистарска влошка бр. 1-14306 на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка 41100-601-32564 во ЗПП филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Стечајната постапка се отвора поради неликвидност.

Од Основниот суд во Прилеп. (1658)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 8/01 од 30.01.2001 година над ПП "ДЕМ - КОМ" од Битола, ул. "Јонче Мурдески" бр. 20, дејност трговија со жиро сметка 40300-601-63176 при ЗПП филијала Битола отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1552)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 191/00 од 01.02.2001 година над ПТП "ЕЛЕКТРОМЕТАЛ" од Битола, ул. "Никола Тесла" бр. 14, дејност трговија и жиро сметка 40300-601-11261 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1656)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 11/01 од 30.01.2001 година над ПП за градежно, занаетчиски работи, трговија на големо и мало увоз-извоз "СИДАР МАРУШ" од Битола, дејност занаетчиска и жиро сметка 40300-601-63662 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (1671)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр. 7/2000 од 10.01.2001 година е отворена стечајната постапка над должникот Друштво за превоз, производство, трговија и услуги АС ТРАНС 2000 Ар-иф ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "167" 68, со жиро сметка бр. 41500-601-78966 при ЗПП Тетово со регистарска влошка бр. 883/2000 од 02.03.2000 година.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар на трговските друштва што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје, под Трег. бр. 883/2000.

Од Основниот суд во Тетово. (1662)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр. 2/2000 од 30.11.2000 година е отворена стечајната постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, увоз-извоз и угостителство "ЦВЕТ ПРОМЕТ" Тетово, ул. "161" бр. 1, со жиро сметка бр. 41500-601-6831 при ЗПП филијала Тетово со регистарска влошка бр. 1-9712-0-0-0 Срег.бр. 2790/91 од 14.05.1991 година.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (1663)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 364/97 од 11.12.1997 година отвори стечајна постапка над ПТП "БИБИ КОМЕРЦ" од с.Дебреше - Гостиварско.

За стечаен судија се именува Катица Стојкоска судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Василије Василески од Гостивар, ул. "Седек Костоски" бр. 25.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до стечајниот совет на овој суд со пријави во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги измират долговите спрема стечајниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавени побарувања на доверителите на стечајниот должник на ден 05.03.2001 година во 08.00 часот во соба бр. 54 на овој суд.

Од Основниот суд во Гостивар. (1673)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, КП бр. 841, во м.в. "Оградите", нива со површина од 3011 м², во КО Курија, сопственост на Трајков Новчо од Неготино, ул. "Гоце Делчев" бр. 49.

КП бр. 842, во м.в. "Оградите", нива со површина од 1364 м², во КО Курија, сопственост на Најдов Тодор од Струмица, ул. "Васил Сурчев" бр. 5-1/11.

КП бр. 847, во м.в. "Пештерата", лозје со површина од 1043 м², во КО Курија, КП бр. 848, во м.в. "Пештерата", нива со површина од 7273 м², во КО Курија, сопственост на Лазов Горги од с.Курија, Неготино.

Цена на продажба 6.350 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2116)

Се продава земјоделско земјиште во КО Курија, КП бр. 811, во м.в. "Оградите", нива со површина од 1202 м², во КО Курија, КП бр. 817, во м.в. "Оградите", нива со површина од 752 м², во КО Курија, сопственост на Николовски Драгољуб од Кавадарци, ул. "Шишка" бр. 106.

Цена на продажба 13.460,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2117)

Се продава земјоделско земјиште во КО Тимјаник, КП бр. 379/3, во м.в. "Лаките", интензивно лозје со површина од 4322 м², во КО Тимјаник, КП бр. 379/5, во м.в. "Лаките", пасиште со површина од 2498 м², во КО Тимјаник, сопственост на Котевски Димче од Неготино, ул. "Петар Демирски" бр. 28/14.

Цена на продажба 112.092,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2119)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 3223/1, во м.в. "Бучето", нива со површина од 3223 м², во КО Неготино, вон, сопственост на Лазаров Милан од Неготино, ул. "Паризанска" бр. 64.

Цена на продажба 45.200,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2121)

Се продава земјоделско земјиште во КО Паликура, Кавадарци, КП бр. 1059, план 009, скица 047, м.в. "Горна Лака", култура - овоштарник, класа 2, со вкупна површина од 10546 м², во сопственост на Љупчо Гечев од Кавадарци, видно од ИЛ бр. 232, за цена од 419.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување - сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава), во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (2115)

Се врши продажба на недвижен имот и тоа градина од 4 класа, со површина од 400 м², што се наоѓа на КП бр. 802/2 план 3, скица 5, на м.в. "Бавчи", КО Маркова Сушица, сопственост на Видоевска Панзо Зора од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (1664)

Се врши продажба на недвижен имот нива од 7 класа, со површина од 2710 м², што се наоѓа на КП бр. 171 план 2, скица 9, на м.в. "Буково лозје", КО Блаце Петровец, сопственост на Тарјковски Коце Љупчо од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (1703)

Се врши продажба на недвижен имот и тоа лозје од 3 класа, со површина од 598 м², што се наоѓа на КП бр. 522/21 план 4, скица 6, на м.в. "Голем Рид", КО Радишани, сопственост на Ивановски Славе Лазар од Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на наведените парцели и сопствениците на парцелите што граничат со наведените парцели во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (1845)

Се продава земјоделско земјиште во КО Корешница, КП бр. 1170, во м.в. "Крстевите", нива со површина од 1120 м², во КО Корешница, КП бр. 1172, во м.в. "Крстевите", нива со површина од 1922 м², во КО Корешница, сопственост на Симитчиева Ница од Демир Капија, ул. "8-ми Март" бр. 12, по цена 38.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (1649)

Се продава земјоделско земјиште во КО Неготино, вон, КП бр. 2281/1, во м.в. "Прогон", интензивно лозје со површина од 3559 м², во КО Неготино, вон, КП бр. 2281/2, во м.в. "Прогон", интензивно лозје со површина од 2028 м², во КО Неготино, вон, сопственост на Пантелиќ Зарија од Неготино, ул. "Партизанска" бр. 28, по цена 9000 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2031)

Се продава земјоделско земјиште во КО Бесвица, КП бр. 169, во м.в. "Полето", интензивно лозје со површина од 2705 м², во КО Бесвица, КП бр. 169, во м.в. "Полето", интензивно лозје со површина од 1836 м², во КО Бесвица, КП бр. 170, во м.в. "Полето", шума со површина од 998 м², во КО Бесвица, сопственост на Маркушев Ристо од Кавадарци, ул. "Кочо Рацин" бр. 31 а, по цена 61.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2036)

Се продава земјоделско земјиште во КО Чифлик, КП бр. 181, во м.в. "Брестот", интензивно лозје со површина од 2220 м², во КО Чифлик, сопственост на Панова Цвета од Демир Капија, ул. "Даме Груев" бр. 2, по цена 62.650,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (2037)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 6891/1 на м.в. "Деребој", нива 1 класа, во површина од 2780 м², КП бр. 7760 на м.в. "Кљуково", нива 3 класа, во површина од 1845 м², опишани во ПЛ бр. 7276 на КО Тетово, сопственост на Целили Целила Цемалил од Тетово, ул. "Вардарска" бб, и Јонузи Феми Абдилсамет од с.М.Речица, за вкупна цена од 989.950,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (2032)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 574/1 на м.в. "Завој", овошна градина 2 класа, целата во површина од 834 м², опишана по ПЛ бр. 209 на КО Слатина, сопственост на Касами Шефки Абдулбари од с.Слатина, за вкупна цена од 500.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (2033)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 4931 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во површина од 1340 м², и КП бр. 4932 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во површина од 552 м², опишани по ПЛ бр. 1062 на КО Тетово, сопственост на Маноиловски Боре, Маноиловски Петар, Маноиловски Томе и Петрушевски Мирослав сите од Тетово, ул. "И.Л.Рибар" бр. 162, за вкупна цена од 450.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (2034)

Се продава земјоделско земјиште нива КП бр. 4865/3 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во површина од 603 м², и КП бр. 4865/4 на м.в. "Чардак", лозје 3 класа, целата во површина од 1161 м², опишани по ПЛ бр. 1981 на КО Тетово, сопственост на Крстевска вд. Боризова Љубица од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 80, за вкупна цена од 220.450,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќањето на понудите да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (2035)

Се продава земјоделско земјиште и тоа нива на КП бр. 2922/3, план 011, скица 076, на м.в. "Тенеџица", класа 5, со површина од 2427 м², за цена од 30.000,00 денари заведен во ИЛ бр. 1210 за КО Росоман, сопственост на Велика Таковска од Скопје, ул. "Финска" бр. 210 а.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава. Се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (1653)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сосопствениците, заедничките сопственици и сопствениците на гранични-

те парцели со парцелите КП бр. 1342/3, нива 7 класа во м.в. "Вирови" со површина од вкупно 3018 м², и КП бр. 1342/3, нива 4 класа во м.в. "Вирови" со површина од вкупно 1546 м², КО Љубанци, дека сопственикот на наведените парцели Кикеркова Вера, ул. "Венјамин Манџковски" бр. 1/12, Скопје, ги продава наведените парцели по цена од 54,40 денари за м².

Доколку наведените лица сакаат да го користат првенственото право на купување предвидено во Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавување на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно, продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (1775)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 668/4, план 6, скица 17, м.в. "Клисура", класа 5, во вкупна површина од 20 а 00 м², заведено во ПЛ бр. 744 на КО Желино, сопственост на Демири Таир од с.Желино, за цена од 64.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Живко Ачкоски, с.Желино - Желино. (1800)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 10/40 идеален дел од КП бр. 1176-8-14 нива од 2 класа на м.в. "Цуцубреза" во површина од 8374 м², заведена во ПЛ бр. 91 за КО Неготино, сопственост на Секадини Весел Зурап од с.Неготино, за купопродажна цена од 368.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на РМ" бр.25/98), имаат право на првенствено купување, да во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (1855)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 280 и 286, план 1, скица 4, м.в. "Бегова Нива", класа 4 нива, со површина од 4448 + 4528 м², во КО Балин Дол, сопственост на Селими Неби Рашид од с.Балин Дол и други, и тоа 14/56 идеален дел од тој имот, за цена од 3.200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (1856)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 392/3, план 3, скица 1, во КО Волково, м.в. "Црквиште", нива 3 класа, со површина од 2430 м², сопственост на Јаневски Саве, според ПЛ бр. 355 на КО Волково, за цена од 320,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (1848)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 25, план 3, скица 10, во м.в. "Пазариште", нива класа 5, во површина од 22210 м², и КП бр. 29, план 3, скица 10, во м.в. "Пазариште", нива класа 5, во површина од 3695 м², и двете заведени во ПЛ бр. 208, за КО Режановце, на име на Акифи Мамут од Куманово, за вкупна купопродажна цена од 640.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (2038)

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за земјоделско земјиште Круме Вељановски од с.Младо Нагоричане го продава следново земјоделско земјиште - негова сопственост.

1. КП бр. 6822 со површина од 285 м², на план 015, на скица 064, ИЛ бр. 2009 за КО Куманово.

Вкупна почетна цена на земјоделското земјиште поблиску опишано под точка 1 изнесува 70.680,00 денари.

Лицата кои имаат предимствено право (заеднички сопственици, сосопственици и соседи) се должни да се изјаснат по оваа понуда во рок од 30 дена од нејзиното објавување во "Службен весник на РМ", а во спротивно, го губат предимственото право и продавачот (сопственикот) може да го продаде предметното земјиште на други заинтересирани лица.

Изјаснувањата по понудата да се доставуваат на адреса: Круме Вељановски од с. Младо Нагоричане, општина Старо Нагоричане. (2030)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.300054,издаден од ОВР - Струга на име Села Бардум, с.Делогожда,Струга. (1861)

Пасош бр.1027432/97,издаден од УВР - Скопје на име Стојановски Бобан, ул."Г. Петров" бр.19,Скопје.(1866)

Пасош бр.981078/97,издаден од ОВР - Струга на име Исеини Мурат,с. Горно Татешти,Струга. (1988)

Пасош бр.049848 на име Југовски Каме,с.Миравци,Гевгелија. (1994)

Пасош бр.882200/96 на име Трајаноска Румена,Гостивар. (2009)

Пасош бр.226677/94 на име Амети Амир,Гостивар.

Пасош бр.1327355/99,издаден од УВР - Скопје на име Сулијмани Ниметула,с. Студеничани,Скопје. (2018)

Пасош бр.1421176,издаден од УВР - Скопје на име Ивановски Слаѓан,бул."АСНОМ" бр.42/34/1,Скопје.

Пасош бр.1166070,издаден од УВР - Тетово на име Сали Мустафа,с. Церово,Тетово. (2041)

Пасош бр.140415,издаден од ОВР - Кичево на име Даути Нешат, с. Г.Строгомишта,Кичево. (2043)

Пасош бр.1491389, издаден од УВР - Прилеп на име Јашароски Едис, ул."Гостиварска" бр.3,Прилеп. (2045)

Пасош бр.1491388,издаден од УВР - Прилеп на име Јашароски Елвис, ул."Гостивар" бр.3,Прилеп. (2046)

Пасош бр.1140203 на име Каранфилов Марјан, ул."Климент Охридски" бр. 46, Кочани. (2047)

Пасош бр.1337683 на име Борка Софрониоска, ул."Б. Ослободување" бр. 45/17, Кичево. (1366)

Чекови од бр. 4202962 до 4202971 и од бр. 30500 до 30503, од тековна сметка бр. 2285890, издадени од Комерцијална Банка АД Скопје на име Петрушевска Илинка,Скопје. (1991)

Чекови од бр. 3267173 до 3267177, од тековна сметка бр.11670282,издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Илиевска Голупка,Скопје. (2023)

Работна книшка на име Владо Велјаноски,Скопје.

Работна книшка на име Јорѓакиевски Зоран,Скопје.

Работна книшка на име Јанковска Гордана,Скопје.

Работна книшка на име Јашари Шабан,Скопје.(1877)

Работна книшка на име Јаневски Митко,Скопје.1879

Работна книшка на име Огњановска Нацка,Скопје.

Работна книшка на име Огненова Лина,Скопје.1884)

Работна книшка на име Јаневска Антица,Скопје.1886

Работна книшка на име Ода Нури,Скопје. (1888)

Работна книшка на име Петровска Мирјана,Скопје.

Работна книшка на име Павловски Драгољуб,Скопје. (1893)

Работна книшка на име Павловски Тони,Скопје.1895

Работна книшка на име Павлова Лилјана,Скопје.1897

Работна книшка на име Петковски Драган,Скопје.

Работна книшка на име Пановски Вангел,Скопје.

Работна книшка на име Пановски Васил,Скопје.1903

Работна книшка на име ПатчеваБилјана,Скопје.1905

Работна книшка на име Пандиловски Александар

Скопје. (1911)

Работна книшка на име Панев Јордан,Скопје. (1913)

Работна книшка на име Петков Кирчо,Скопје.(1914)

Работна книшка на име Јањатов Драган,Скопје.1916

Работна книшка на име Поптодородова Павлина,

Скопје. (1986)

Работна книшка на име Мојсоски Марјан,Прилеп.

Работна книшка на име Рујаноски Влатко,Прилеп.

Работна книшка на име Епов Тони, ул."Р.Ковачевиќ" бр.17,Гевгелија. (1995)

Работна книшка на име Ѓелова Јагода, ул."П.Мусев" бр.1/3,Гевгелија. (1996)

Работна книшка на име Митев Звонко,с.Илиово,Делчево. (1997)

Работна книшка на име Наумоска Габриела, ул."К.Точко" бр.9А,Охрид. (1998)

Работна книшка на име Октај Готак,ул."Самоилова" бр.47/7,Радовиш. (2001)

Работна книшка на име Митевски Ванчо, с. Воиславци,Делчево. (2002)

Работна книшка на име Бафтијари Шине, ул."Беличица" бр.96,Гостивар. (2010)

Работна книшка,издаден од Куманово на име Ангеловски Чеда, с. Марино,Скопје. (2016)

Работна книшка на име Ислам Мемет,Скопје. (2040)

Свидетелства за 1 и 2 година, издадени од ТСУ "Цветан Димов" Скопје на име Рангелова Дивна,Скопје. (1871)

Свидетелство на име Калоши Ремзи, с. Радолишта,Струга. (1999)

Свидетелства за 2 и 3 отделение на име Нухи Џемил,Тетово. (2007)

Свидетелство за 8 отделение на име Адем Ферати, с. Жеровјане,Тетово. (2008)

Диплома за завршено средно образование на име Цаноска Садифе, ул."М.Тито" бр.200,Струга. (2000)

Здравствена книшка на име Пеце Николовски, ул."В.Карангелески" бр.64/12/15,Битола. (2003)

Книшка на име Илевска Трајанка,Делчево. (2014)

Пасош бр.971912/97 на име Реџеми Миртезан,Тетово. (2129)

Пасош бр.671050/99 на име Реџеми Меа, Гоставар. (2131)

Пасош бр.1390229 на име Асани Хисмета, Дебар. (2135)

Пасош бр. 1293763/99 издаден од УВР - Скопје на име Зулфи Ахмед, ул."Ш. Оризари" бр. 50,Скопје.2139

Пасош бр. 1325280 издаден од УВР - Скопје на име Цавиди Расим с. Ласкарци, Скопје. (2142)

Пасош бр. 155270/93 издаден од УВР - Скопје на име Јашаровски Февзи ул. 58 бр.7 нас.Драчево,Скопје.

Пасош бр. 1354364/00 издаден од УВР - Скопје на име Љупчо Гуричич ул. П. Јанчевски бр. 36-а, Скопје.

Пасош бр. 304612/97 издаден од УВР - Тетово на име Аслани Бајрам с. Добарце, Тетово. (2277)

Пасош бр. 1293345/99 издаден од УВР - Скопје на име Павловски Горан ул.Вогоградска бр.10/4-14, Скопје. (2424)

Пасош бр. 996074/97 издаден од УВР - Скопје на име Сафет Селими с. Дворце, Скопје. (2437)

Пасош бр. 1344849/00 издаден од УВР - Куманово на име Демири Муханет ул. Поток Серава бр. 35, Куманово. (2442)

Пасош бр. 957031/96 издаден од УВР - Скопје на име Миљаим Кока бул. Македонско Кос.бриг. 42/4, Скопје.(2501)

Пасош бр. 0067303 на име Накова Елена с. Иловце бр. 229, Струмица. (2502)

Пасош бр. 1215820 на име Николовски Лазо с. М.Црцорија, Крива Паланка. (2503)

Пасош бр. 1051690 на име Ѓорѓиев Тони с.Старо Коњарево бр. 172, Струмица. (2504)

Пасош бр. 1006308 на име Чакмаков Зоран с.Костурино бр. 164, Струмица. (2505)

Пасош бр. 1390229 на име Асани Хисмета, Дебар.
 Пасош бр. 1337263 на име Афузи Сабри с.Слупчане, Куманово. (2507)
 Пасош бр. 525732 на име Гогушевски Михаило, ул."Питу Гули" бр. 316, Охрид. (1150)
 Пасош бр. 631479 на име Мустафи Кенан, с. Лојане, Куманово. (330)
 Чекови од бр. 2234248. 2000195, 1771960, 1771963, 1771967, 1545448 и 1545455 од тековна сметка бр. 109558-66 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Треневска Зора, Скопје. (2044)
 Чекови со бр. 4000300 и 4239173 од тековна сметка бр. 208811 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Пацаноски Саво, Скопје. (2242)
 Чекови од бр. 4245995 до 4246011 од тековна сметка бр. 6150023 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јовчевска Гулапка, Скопје. (2243)
 Чекови од бр. 4925812 до 49258119 од тековна сметка бр. 111887-19 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јермилова Јасна, Скопје. (2274)
 Чекови од бр. 4259817 до 4259832 од тековна сметка бр. 3606531 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Приљчко Нада, Скопје. (2438)
 Работна книшка на име Алексоска Сангина с. Тлминци, Крива Паланка. (2048)
 Работна книшка на име Ндерим Истрефи с. Велешта, Струга. (2054)
 Работна книшка на име Петреска Татјана кеј "9-ти Септември" бр.1/20, Прилеп. (2062)
 Работна книшка на име Петрески Д. кеј "9-ти Септември" бр.1/20, Прилеп. (2067)
 Работна книшка на име Богдановска Јелица с. Арачиново, Скопје. (2068)
 Работна книшка на име Нехат Таири с.Арачиново, Скопје. (2073)
 Работна книшка на име Исмаили А.Шабедин с. Пршопце, Тетово. (2076)
 Работна книшка на име Илиески Игор ул."С. Крстески" бр. 57, Гостивар. (2080)
 Работна книшка на име Алири Мухами с. Врапчиште, Гостивар. (2081)
 Работна книшка на име Абдулсамед Елези с. Врапчиште, Гостивар. (2084)
 Работна книшка на име Мицков Киро с. Бурилчево, Кочани. (2087)
 Работна книшка на име Усоски Емир с. Октиси, Струга. (2101)
 Работна книшка на име Миланка Арсова ул."Р.Пат" бр.171, Штип. (2106)
 Работна книшка на име Соња Петроска ул."М. Тито" бр.1 А, Прилеп. (2111)
 Работна книшка на име Борис Атанасовски ул."Г.Принцип" бр.22", Битола. (2113)
 Работна книшка на име Шафкуловски Жарко ул."С. Ѓорѓиоски" бр.65, Прилеп. (2120)
 Работна книшка на име Велески Рубинчо кеј "4-ти Јули", Прилеп. (2122)
 Работна книшка на име Петрески Славица, Гостивар. (2130)
 Работна книшка на име Ѓорѓи Банде, Скопје. (2141)
 Работна книшка на име Ѓорѓиевска Даниела с. Индиково, Скопје. (2240)
 Работна книшка на име Сабри Идризи, Скопје. (2278)
 Работна книшка на име Даутовска Јасмина, Скопје. (2278)
 Работна книшка на име Марјан Ристовски ул. Ѓ.Салај бр. 34, Скопје. (2439)
 Воена книшка на име Тренкоски Иле, Скопје. 2481
 Свидетелство на име Чадиљи Фатиме с. Г. Коњаре, Куманово. (2052)
 Свидетелство за 8 одделение на име Весна Саканарска с. Злеово, Радовиш. (2056)
 Свидетелство на име Ташкова Марија, Штип. 2060
 Свидетелство на име Магдеска А. кеј "9-ти Септември" бр.47, Прилеп. (2066)
 Свидетелство за 4 одделение на име Алитоска Мендуха с. Алдинци, Прилеп. (2071)
 Свидетелство за 8 одделение на име Невзат Љика с. М.Речица, Тетово. (2077)
 Свидетелство на име Алексоска Јанка с. Грдовци, Кочани. (2088)
 Свидетелство за 8 одделение на име Јакимов Драганчо с. Чешиново, Кочани. (2090)

Свидетелство на име Атанаско Атанасовски с. Град, Делчево. (2091)
 Свидетелство на име Башким Шабани с. Черкези, Куманово. (2092)
 Свидетелство на име Тахир Пабани с. Черкези, Куманово. (2093)
 Свидетелство на име Секдини Неџмедин ул."Т. Мендол" бр. 93, Куманово. (2095)
 Свидетелство на име Сејдини Неџмедин ул."Т.Мендол" бр.93, Куманово. (2096)
 Свидетелство на име Нермине Љатуфу с.Слупчане, Куманово. (2097)
 Свидетелство на име Сејдини Неџмедин ул."Т. Мрендол" бр. 93, Куманово. (2098)
 Свидетелство на име Сејдини Неџмедин ул."Т. Мендол" бр. 93, Куманово. (2099)
 Свидетелство на име Јашар Асан Али с. Коџалија, Радовиш. (2102)
 Свидетелство на име Каранфилова Наташа, Штип. (2102)
 Свидетелство на име Милошевска Сања с. Оморани, Велес. (2110)
 Свидетелство за 7 одделение на име Ханифе Салија, Тетово. (2126)
 Свидетелство за 8 одделение на име Салии Јасин с. Групчин, Тетово. (2127)
 Свидетелство на име Фаредин Јусуфи, Тетово. (2128)
 Свидетелство на име Али Ајнур, Гостивар. (2132)
 Свидетелство на име Дано Агим с. Требиште, Гостивар. (2134)
 Свидетелство за 7 одделение издадено од ОУ "Кирил и Методиј" с. Кучевиште, Скопје на име Рајовска Светлана с. Кучевиште, Скопје. (2137)
 Ученичка книшка на име Александар Крстевски ул."180" бр.6-Карпош, Куманово. (2100)
 Индекс бр. 32869 издаден од Правен Факултет - Скопје на име Николовски Никола, Охрид. (2421)
 Индекс бр. 13524 издаден од Филолошки Факултет - Скопје на име Митевска Весна, Скопје. (2487)
 Диплома на име Руска Томоска с. Д. Коњари, Куманово. (2051)
 Диплома на име Калешов Златан ул."М. Ацев", Радовиш. (2057)
 Диплома на име Емини Муадин с. Бањица, Гостивар. (2083)
 Диплома на име Гугулјанова Јасмина, Штип. (2103)
 Диплома на име Агаи Дашурије ул."Т.Божиновски" бр. 41, Тетово. (2124)
 Диплома издадена од СТУ" Злате Малаковски" Гостивар на име Саздов Борис, Скопје. (2303)
 Здравствена книшка на име Милица Ѓорѓиевска ул."К.Охридски" бр.23/15, Битола. (2064)
 Здравствена книшка на име Драган Ѓорѓиевски ул."К.Охридски" бр.23/15, Битола. (2065)
 Здравствена книшка на име Талеска Трајче Наташа ул."Т.Никле" бр. 5А, Крушево. (2072)
 Здравствена книшка на име Зоран Димковски ул."М. Андон" бр. 4/36, Битола. (2118)
 Даночна картичка бр.4022991101290 бр.41401 на име ДООЕЛ "АМ", Штип. (2061)
 Даночна картичка на име "Прешово топче", Штип. (2118)
 Даночна картичка бр.4022992100123 на име Владо Јованчев ул."В.Влаховиќ" бр.107,Пробиштип. (2108)
 Решение на име Алили Суби с. Чајле, Гостивар.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за економија, за потребите на Министерството за економија објавува

БАРАЊЕ

**ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БР. 1/2001
 ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ХИДРАУЛИЧКАТА ВРСКА (ВЛИЈАНИЕТО) ПОМЕГУ ДУПНАТИНИТЕ ДЗ-4 (КОНЦЕСИОНЕН ПРОСТОР НА ГЕОСОНДА - СКОПЈЕ) И ЕД-1 (КОНЦЕСИОНЕН ПРОСТОР НА ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ - СКОПЈЕ) ВО С. ЕГРИ - БИТОЛА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. НАРАЧАТЕЛ

1.1. Министерството за економија-Скопје.

1.2. Седиштето на Министерството за економија е во Скопје, адреса: ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15.

2. ПОНУДУВАЧ

Право да поднесува понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно лице кое е регистрирано за ваков вид на работи.

3. ПРЕДМЕТ НА ПОНУДАТА

Вршење на експертиза т.е. испитување на хидрауличката врска (влијанието) помеѓу дупнатините ЕД-1 и ДЗ-4, во с. Егри-Битола.

- проучување на документацијата;
- утврдување на параметрите на дупнатините (пречник на дупчење, длабина, пречник и длабина на вградена конструкција, перфорација на филтерските цевки, карактеристики на вграден филтерски гранулат и др.);
- геодетско снимање на дупнатините т.е. одредување на меѓусебното растојание;
- тестирање на дупнатините (мерење на протокот и притисокот на дупнатините во случај двете дупнатини отворени до крај, мерење на притисокот и протокот на водата и гасот СО₂ од дупнатините во случај едната дупнатина кога е затворена до крај и обратно).
- изработка на извештај со горенаведените параметри од извршената експертиза.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- Вкупна цена за понудената работа да биде изразена во денари;
- Рок на почеток и завршеток на работите;
- Начин на плаќање;
- Гаранција за квалитет и ефикасност.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Квалитет	45 бода;
- Цена	25 бода;
- Технички квалитети	10 бода;
- Рок на изведување на работите	10 бода;
- Начин и рок на плаќање	10 бода.

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација се доставува кон понудата, согласно со членовите 43, 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

7. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок за доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на барањето во последното средство за јавно информирање.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се доставуваат до архивата на Министерството за економија или по пошта на адреса: ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје.

Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени коверти.

Едниот од внатрешните коверти ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката "документација".

На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, а во средина на ковертот треба да биде назначена адресата на набавувачот.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Поблиски информации во врска со ова барање може да се добијат во Секторот за геологија и рударство, тел. 118-289.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Агенцијата за развој и инвестиции пристапува кон претходно прибирање документација (претквалификација), заради која причина го упатува следниот

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИОНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКА

1. Се повикуваат претпријатијата со седиште во Р. Македонија да поднесат пријава за претквалификација, за превоз на добра на релација

Р. Македонија-Киев, Р. Украина во еден правец
Р. Македонија-Киев, Р. Украина-
Р. Македонија во два правци.
2. Со пријавата за претквалификација да се достават и следните документи:
- доказ за потребен техничко-технолошки бонитет,
- доказ за економско-финансиски бонитет,
- доказ за имање расположлива опрема и други физички капацитети за реализирање на превозот,
- доказ за имање стручен кадар и искуство за вршење на превозот,
- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност,
- доказ за регистрација за вршење на дејност.
3. Пријавата за претквалификација со потребните документи се поднесува до Агенцијата за развој и инвестиции, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 11, заклучно со 22. 02. 2001 година до 14 часот.

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавните набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на ден 30. 01. 2001 година, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 48/2000 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ДИРЕКЦИЈАТА НА ЈПАУ "МАКЕДОНИЈА" И АЕРОДРОМ ОХРИД - ОХРИД

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на Јавниот повик бр. 48/2000 е Јавното претпријатие за аеродромски услуги "Македонија"-Скопје, со седиште на Аеродром Скопје-Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на компјутерска опрема за потребите на ЈПАУ "Македонија" и Аеродром Охрид-Охрид.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 16 од Законот за јавните набавки на Република Македонија.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за количествата и тоа спецификација на потребната опрема.

2. Тендерската документација понудувачот на јавниот повик може да ја подигне во просториите на архивата на ЈПАУ "Македонија"-Скопје, на Аеродром Скопје-Скопје или да се преземат од интернет локацијата <http://www.airports.com.mk/tender2001.htm>.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот;

2. Цена на набавката и валута на набавката како и начинот на плаќање;

3. Гаранција;

4. Рок и важност на понудата;

5. Цените во понудите да бидат без пресметан данок на додадена вредност.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската способност на понудувачот (преку документ за бонитет кој го издава институцијата за платен промет) согласно член 22 и 23 од Законот за јавните набавки на РМ како и извод од судска регистрација, изјава дека понудувачот не е под стечај како и доказ дека не е изречена мерка за забрана за вршење на дејност.

2. Критериуми за избор на најповолен понудувач, согласно член 25 од Законот за јавните набавки и тоа:

1. Цена	40 бода;
2. Референтна листа на задоволни корисници, со контакт лице и телефон	30 бода;
3. Квалитет и квантитет на техничка поддршка во гарантен рок (список и квалификации на постојано вработени лица за техничка поддршка)	20 бода;
4. Времетраење на гарантен рок од произведувачот	10 бода.

V. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДА

1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки и истата се доставува во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

2. Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на јавниот повик. Во средината на ковертот да биде назначена адресата на набавувачот. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да идентификува испраќачот-понудувачот. Во ковертот треба да има уште два затворени коверти од кои едниот ја содржи финансиската документација заедно со понудата и на неа стои ознака "понуда", а додека другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи назив "документација" и точна адреса на испраќачот-понудувачот.

3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

VI. РОКОВИ

1. Отворениот повик (поради забрзаната постапка) трае 15 дена од денот на објавувањето во јавните гласила сметајќи го и денот на објавување.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши 18-от ден сметајќи со денот на објавувањето во јавни гласила (во "Сл. весник на РМ"), а доколку тој ден падне во неработен ден отворањето ќе се изврши во следниот работен ден во 09,00 часот во просториите на ЈПАУ "Македонија"-Скопје, Аеродром Скопје-Скопје, сала за состаноци.

3. Понудите што нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според тендерската документација, како и оние кои немаат доказ за финансискиот бонитет нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2001 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јули-декември 2000 година и јануари 2001 година, во однос на просечните цени на мало во првото полугодие на 2000 година изнесува 4,5%.

Заменик на директорот,
Насер Мамути, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
249. Закон за изменување и дополнување на Законот за буџетите.....	625
250. Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	625

251. Закон за изменување на Законот за акцизите.....	629
252. Одлука за девизната политика и Проекција на платниот биланс на Република Македонија за 2001 година.....	629
253. Одлука за целите и задачите на монетарната политика во 2001 година.....	631
254. Одлука за определување царински континенти при увоз на нафтени деривати.....	631
255. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за измена и дополнување на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2000 година.....	631
256. Одлука за изменување на Одлуката за определување на царински континенти при увоз на месо за преработка наменето за непосредно производство за 2000 година.....	632
257. Одлука за давање согласност на Статутот на Основното училиште "Тодор Скаловски-Тетоец" - Тетово.....	632
258. Одлука за изменување на Одлуката за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	632
259. Одлука за обезбедување на средства за надомест за експропријација на недвижности заради изградба на Терминал за тешки товарни возила на граничниот премин Блаце.....	633
260. Одлука за замена на правото на сопственост на земјоделско земјиште.....	633
261. Решение за издавање одобрение за основање и работа на "ФЕРШПЕД-БРОКЕР" АД - Скопје.....	633
262. Решение за именување на директор на "ФЕРШПЕД БРОКЕР" АД.....	633
263. Решение за давање одобрение за основање и работа на "БРО-ДИЛ" АД.....	633
264. Решение за давање одобрение за основање и работа на "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД.....	634
265. Решение за именување директор на "МАКОС ИНВЕСТ БРОКЕР" АД.....	634
266. Решение за давање одобрение за основање и работа на "Тутунскаброкер" АД.....	634
267. Решение за именување директор на "Тутунскаброкер" АД.....	634
268. Решение за давање одобрение за основање и работа на "КБ-БРОКЕР" АД.....	634
269. Решение за именување директор на "КБ-БРОКЕР" АД.....	635
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец јануари 2001 година.....	644

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лељохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.